



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековите сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Писток, 8 февруари 1946

БЕОГРАД

БРОЈ 12

ГОД. II

Цена на овој број е 1— дин. — Преплата за првото полугодие на 1946 год. дин. 350.— а цела 1946 година 650.— дин. — Редакција: Бранкова №. 20. — Телефон 28-838.

71.

УКАЗ

На основа членот 74, точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија прогласуе од Векјето на народите и Сојузното векје на Народната скупштина изгласаниот

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ПОТРЕБИ

Член 1

1) Се овластуат Министерот на финансите на Федеративна Народна Република Југославија, Министрите на финансите на Народните Републики, Главниот извршен одбор на Автономната Војводина, Извршниот одбор на Народниот одбор на Автономната Косовско-Метохиска област, Извршниот одбор на Обласниот народен одбор на Далмација, извршните одбори на окружните, околските и градските народни одбори како и извршните одбори на месните народни одбори да до донесуењето општиот државен буџет за 1946 година, можат за временски период од 1 јануари до 31 март 1946 година секој во својата надлежност, со своите решења да одобруат привремено исплати на личните и материјалните издатоци, спрема напатствијата на Сојузниот Министер на финансите, во границите на една четвртина на односниот предлог на буџетот за 1946 година.

2) Сите овие издатоци ќе се расходуат по одобруењето на буџетот на терет на соодветните буџетски кредити.

Член 2

Министерот на финансите на Федеративна Народна Република Југославија може, по образложните барања, со своите решења да одобруе исплати за подмируење потребите наведени во членот 10, 11, 14 и 25 точка 2 и 9 на Финансискиот закон за буџетски период јули-декември 1945 година.

Член 3

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на ФНРЈ“.

4 февруари 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
М. Перунички, с. р.

Претседник,
др. И. Рибар, с. р.

72.

УКАЗ

На основа членот 74, точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија прогласуе од Векјето на народите и Сојузното векје на Народната скупштина изгласаниот

ЗАКОН

ЗА ОВЛАСТУЕЊЕТО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ ЗА ДОНЕСУЕЊЕ УРЕДБИ ПО ПРАШАЊАТА ОД НАРОДНАТА ПРИВРЕДА

Член 1

Со цел на превземање неопходни и хитни мерки за обнова и изградба на народната привреда, се овластуе Владата на ФНРЈ, во смисла на членот 78 Уставот да може да донесуе уредби по прашањата на привредата и јавните финансии.

Овие уредби се доносуат на седница на Владата а се објавуат со потписите на Претседникот на Владата и надлежниот министер.

Член 2

Уредбите предвидени во претходниот член ќе ги поднесуе Владата на ФНРЈ на потврда на Народната скупштина на нејзиното народно заседание.

Член 3

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на ФНРЈ“.

4 февруари 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседник,
М. Перунички, с. р. др. И. Рибар, с. р.

73.

УКАЗ

На основа членот 74, точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија прогласуе од Сојузното векје и Векјето на народите на Народната скупштина изгласаниот

ЗАКОН

ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА АГРАРНА РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА

Член 1

Аграрниот совет, кој е оснуен по членот 31 Законот за аграрна реформа и колонизација се пре-

творе во Комисија за аграрна реформа и колонизација при Владата на ФНРЈ.

Член 2

Комисијата за аграрна реформа и колонизација ги превзема работите на бившето Министерство за колонизација и на Аграрниот совет.

Член 3

Се овластуе Владата на ФНРЈ со уредба да ја регулира организацијата и работењето на Комисијата за аграрна реформа и колонизација.

Член 4

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на ФНРЈ“.

4 февруари 1946 година
Белград

Президиум на Народната Скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседник,
М. Перунички, с. р. др. И. Рибар, с. р.

74.

У К А З

На основа на членот 74, точка 6 на Уставот Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија прогласува од Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина изгласаниот

ЗАКОН

ЗА ЗАПАЗУЕЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИМОТ И ИМОТСКИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Поради запазуењето на југословенскиот имот и имотските права и интереси во странство како и располагање со нив се оснива при Министерството на финансите на Федеративна Народна Република Југославија „Уред за запазуење на југословенскиот имот во странство“.

Член 2

Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство го запазуе и располага со целиот имот и сите имотски права и интереси на југословенските девизни обвезници кои проистекнале од нивната дејност на југословенската територија со иностранството.

Под девизни обвезници од претходниот став се подразбираат физички и правни лица чија дејност на југословенската територија со иностранството била ставена под девизните прописи кои важеле на 6 април 1941 година.

Во надлежноста на Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство спаѓа, покрај средствата поброени во првиот став на овој член, уште и:

1) имоти, имотски права и интереси на лица од ставот 2 на овој член кои проистекнале од нивната дејност во иностранство со средства од првиот став на овој член;

2) имоти, имотски права и интереси на сите други лица кои проистекнале од нивната дејност за време војната на југословенската територија со иностранството.

Член 3

Сите имаоци на имотите и имотските права од член 2 на овој Закон можат со овие средства да располагаат само преку Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство (чл. 4 точ. 1).

Член 4

Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство ќе ги превземе како полномокјник сите потребни мерки за запазуење и располагање со средствата од чл. 2 на овој Закон, и тоа:

1) по пријава на имаоците на средствата;
2) по службена должност на основа на овој Закон.

Член 5

Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство ќе ги превзема потребните мерки по службена должност:

1) во случај кога постои опасност на губиток или непоправима штета на средствата од чл. 2;

2) за случај да имаоците из средствата од член 2 не се обратат на Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство поради запазуењето и располагањето на овие свои средства во рок кој ќе го пропише Министерот на финансите на Федеративна Народна Република Југославија. Овој рок не може да биде подолг од три месеца од влегуењето во сила на овој Закон.

Член 6

Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство како полномокјник ќе постапуе во смисла на односките законски прописи, по кои на имаоците на средствата од член 2 и ќе одговара.

Член 7

Должниците односно сегашните полномокјници на имаоците на средствата на кои ќе однесуе овој Закон се разрешуват од сите обвези спрема своите повериоци со исплатуењето на Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство односно со ликвидацијата на тие обвези со Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство ма во кој друг облик.

Член 8

Министерот на финансите на Федеративна Народна Република Југославија може во смисла на постојеките девизни прописи да го одреди начинот и целта за која можат да се употребат средствата од членот 2, како и да нареди обвезна понуда на овие откупуење на Народната банка на Федеративна Народна Република Југославија уз накнада на противредноста во динари по званичниот курс.

Член 9

Министерот на финансите на Федеративна Народна Република Југославија може да го овласти Уредот за запазуење на југословенскиот имот во иностранство, во својство на полномокјник на основа на овој Закон, да се грижи за запазуењето на секој друг имот, права и интереси на југословенските државјани во иностранство кои настанале во нивната дејност на југословенската територија со иностранство, во случај да имаоците на тој имот, права и интереси не настанале а нивните правни следбеници не можат да го прибават правото на располагање како и во случај да имаоците на тој имот, права и интереси односно нивните правни следбеници се во невозможност да ги остваруваат своите права.

Член 10

Овој Закон не се однесуе на имотот, правата и интересите во иностранство на Народната банка на Федеративна Народна Република Југославија.

Член 11

Прекршуењето на овој Закон ќе се казни во смисал на Законот за регулирање на платниот промет со иностранство од 7 септември 1945 година.

Член 12

Министерот за финансите на Федеративна Народна Република Југославија ќе пропише правилник за извршување на овој Закон, како и правилник за работењето и организацијата на Уредот за запазување на југословенскиот имот во иностранство.

Член 13

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на ФНРЈ“.

4 февруари 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседник,
М. Перунчиќ, с. р. др. И. Рибар, с. р.

75.

У К А З

ЗА ОБРАЗУЕЊЕ ВЛАДАТА НА ФЕДЕРАТИВНА
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

На основа Одлуката на заедничката седница на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија и на основа членот 74 Уставот, Президиумот на Народната скупштина објавуе да Народната скупштина во смисал на членот 77 Уставот ја именува Владата на Федеративна Народна Република Југославија:

за Претседник на Министерскиот совет и Министер на народната одбрана Маршалот на Југославија
за Потпретседник на Министерскиот совет и Претседник на Контролната комисија
за Потпретседник на Министерскиот совет
за Министер без портфел
за Министер без портфел
за Министер без портфел
за Министер на надворешните работи амбасадорот во Вашингтон
за Министер на соопштенијата
за Министер на поморството
за Министер на поштите, телеграфите и телефоните
за Министер на надворешната трговија
за Министер на финансите генералот-лајтнант
за Министер на внатрешните работи генералот-лајтнант
за Министер на правосудието
за Министер на индустријата и Претседник на Планската комисија

Јосип Броз-Тито,

Едвард Кардељ,

Јаша Продановиќ,
Милован Ѓилас,
Кирило Сзивиќ,
Димитри Несторов,

Ставоје Симиќ,

Тодор Вујасиновиќ,

Анте Вркљан,

др. Драго Марушиќ,

инж. Никола Петровиќ,

Сретен Жујовиќ,

Александар Ранковиќ,

Фране Фрол,

Андрија Хебранг,

за Министер на рударството Баче Андрејевиќ,
за Министер на трговијата и снабдуењето др. Заим Шарац,
за Министер на поделството и шумарството др. Весо Чубриловиќ,
за Министер на работата Вучко Крстуловиќ,
за Министер на градежите Влада Зечевиќ,
за Министер на информациите Сава Косановиќ,

У. бр. 27

1 февруари 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседник,
М. Перунчиќ, с. р. др. И. Рибар, с. р.

76.

РЕШЕЊЕ

ЗА ДОПОЛНУЕЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА ПОСТАРИТЕ ГОДИШТА НА ОБВЕЗНИЦИТЕ, ЖЕНИТЕ И ХРАНИТЕЛИТЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И МОРНАРИЦА МБ. БР. 9100 ОД 4 АВГУСТ 1945 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ“ БР. 57/45)

На основа чл. 9 Законот за демобилизација постарите годишта на обвезниците, жените и хранителите во Југословенската армија и морнарица од 19 јули 1945 година, а во согласност со сојузниот Министер на финансите

решуам

чл. 17 Правилникот за извршување Законот за демобилизација постарите годишта на обвезниците, жените и хранителите во Југословенската армија и морнарица М. Б. бр. 9100 од 4 август 1945 година („Службен лист“ бр. 57/45) да се дополни со нов друг став, кој гласи:

право на заем имаат демобилисаните лица на Југословенската армија и морнарица чии домови се уништени или оштетени од страна на окупаторот или во опште поради војните дејства и окупацијата во текот на татковинската војна, и тоа ако се сопственици или сувласници на такви домови или ако до влегуењето во Југословенската армија и морнарица живеале во куќна заедница со сопственикот на уништениот односно оштетениот дом. Заем за еден дом, меѓутоа, може да прими само едно лице.“

М. Б. бр. 1137

1 февруари 1946 година

Белград

Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

77.

На основа чл. 15 на Уредбата за одредување и контрола на цените од 27 октомври 1945 година а на предлог на Комисијата за политика на цените и надниците, го донесувам следното

ОБВЕЗНО ТОЛКУЕЊЕ**НА ОДРЕДБИТЕ ЗА НАДЛЕЖНОСТА И ПОСТАПКАТА КАЈ ОДРЕДУЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ОД ЧЛ. 6 НА УРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУЕЊЕ И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ**

Одредбите од чл. 6 на Уредбата за одредување и контрола на цените треба да се разберат така:

1) претпријатијата со предлозите односно калкулацијата за одредување на цените ќе се обраќаат:

а) за производите произведени по производните задатоци на надлежните референти за цени на стручниот оддел (отсек) на ова производно министерство кое ги им издало односните производни задатоци;

б) за производите произведени по производниот план на претпријатијата т. е. без производен задаток, на надлежните референти за цени на стручниот оддел (отсек) на ова производно министерство под чија контрола, односно раководство подпаѓаат;

2) стручните оддели (отсеци) на производните министерства ќе ги доставуваат, по прегледањето, тие предлози односно калкулации, со своето мнение:

а) на Сојузниот Уред за цени кога се работи за производи кои во преглед на одредување на цените, спрема Решението за распределба надлежноста помеѓу сојузните и земските органи кај одредувањето и контролата на цените од 27 октомври 1945 година („Службен лист“ бр. 84 од 30 октомври 1945 година), спаѓаат во надлежност на Сојузниот уред за цени;

б) на земскиот уред за цени на чието подрачје се најде претпријатието кога се работи за производи кои во поглед на одредување на цените спрема Решението за распределување надлежноста помеѓу сојузните и земските органи кај одредувањето и контролата на цените, спаѓаат во надлежност на земските уреди за цени.

Ова Толкуење влегуе во сила 8 дена по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 902

5 февруари 1946 година

Београд

Претседник на Привредниот совет,

А. Хебранг, с. р.

78.

На основа чл. 14 на Уредбата за изедначување цените на индустриските и занатските производи затечени на складиштето на ден на заменувањето на парите со цените на истоврсната стока во новото производство односно прометот од 27 ноември 1945 година донесувам

РЕШЕЊЕ**ЗА ИЗВРШУЕЊЕ НА ОБВЕЗИТЕ ЗА ИСПОРАЧУЕЊЕТО НА СТОКАТА ЗАКУПЕНА ПРЕД ЗАМЕНУЕЊЕТО НА ПАРИТЕ****Член 1**

Обвезите за испорачување на стоката заклучени пред заменувањето на парите ќе се извршуваат спрема одредбите на ова Решение.

Под државно претпријатие, во смисал на ова Решение се подразбираат производјачки и трговски претпријатија кои се во полноважно власништво на државата или во кое државата учествуе полноправно со повеќе од 50% од главницата, без обзир дали односното претпријатие било државно кога на-

станала обвезата за испорачувањето на стоката. Претпријатијата од државен секвестар не се сметат во смисал на ова Решение, како државни.

Под денот на заменувањето на парите, во смисал на ова Решение се подразбира последниот ден на заменувањето на онаа окупациска валута на која обвезата за испорачувањето на стоката гласила.

Член 2

Ако порачачот на стоката пред заменувањето на парите ни делимично не ја исплатил договорената цена, договорот може, по волјата на едната од странките, да се раскине.

Член 3

Ако претпријатието кое ја нарачало стоката пред заменувањето на парите, во целост или делимично ја исплатило договорената цена, а таја стока е произведена во целост пред заменувањето на парите, другата страна е должна да односната стока ја испорачи по договорената цена. Делот на договорената цена кој не е уште исплатен, ќе се пресмета на основа на стопата по која е извршена конверзијата на окупациската валута на која уговорената цена гласила.

Ако претпријатието кое ја нарачало стоката пред заменувањето на парите, во целост или делимично ја исплатило договорената цена, а таја стока е произведена во дел или во целост после заменувањето на парите, другата страна може да бара за оној дел на стоката што е произведен после заменувањето на парите, ревизија на уговорената цена на база на своите стварно производни трошкови.

Горните одредби ќе се применуваат и во случај ако е стоката испорачана пред донесувањето на ова Решение, а не е уште во целост исплатена.

Член 4

Клаузулите за испорачката франко местото или складиштето на купувачот како и упакованото, а по обвезите од ова Решение, можат да бидат предмет на ревизија во колку транспортните трошкови и трошковите на пакувањето се поголемиле.

Член 5

Купувачот на стоката испорачана во смисал на ова Решение должен е да ја пријави разликата помеѓу набавната цена и цената во новото производство и прометот на односната стока сходно на одредбите на Уредбата за изедначување цените на индустриските и занатските производи од 27 ноември 1945 година, а во врска со точ. 8 I на Обвезното толкуење на односната уредба, од 28 декември 1945 година.

Државните претпријатија, на место да ја пријават горната разлика, ќе ја внесат во интерната сметка сообразно на II Обвезно толкуење на Уредбата за изедначување цените на индустриските и занатските производи, од 1 февруари 1946 година.

На сировини и полупреработувачки купени за натамошно преработување и на инвестиционите добра набавени за потребите на претпријатијата, нема да се применуваат точ. 6 и 7 на II Обвезно толкуење на Уредбата за изедначување на цените.

Член 6

Одлуки по спорните случаи како и толкуења во врска со применување на ова Решение ќе донесе Комисијата за политика на цените и надниците при Привредниот совет на Сојузната влада.

Член 7

Ова Решение влегуе во сила осум дена по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 903

5 февруари 1946 година

Београд

Претседник,
на Привредниот совет на сојузната
влада,
А. Хебранг, с. р.



СЛУЖБЕН ЛИСТ
НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

ОГЛАСНИ ДЕО

СУДСКИ ОГЛАСИ

СРЕСКИ СУД ЗА I РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Амортизација књижица

По предмету поништаја књижице, коју је издала Хипотекарна Банка трговачког фонда у Београду Рубену Рубеновићу под бр. 122-5 на динара 19.322 као члански улог и под бр. 123-5 на динара 40.353 Хајиму Рубеновићу као члански улог, Срески суд за I рејон града Београда објављује да је прелогач Рубен Рубеновић навео да су за време рата нестале поменуте књижице.

Позива се свако у чијим се рукама налазе горе означене књижице да у року од шест месеци по објављивању овога огласа у „Службеном листу“ достави овоме суду или поднесе приговоре против поништаја истих.

У противном по истеку горњег рока, суд ће напред поменуте књижице огласити неважећим.

P-116/46-3. — Од Среског суда за I рејон града Београда, 29 јануара 1946 године. 1052 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА VII РЕЈОН ГРАДА БЕОГРАДА

Постављење скрбника

Тири Арамбашкићу бившем фарбару из Београда са станом на Лазаревачком друму III насеље интернираном у Немачку у логору Маутхаузен, чије се боравиште данас не зна, поставља се за скрбника његова жена Марија Арамбашкић и овлашћује да код овог суда води спор ради поништаја уговора о купопродаји њихове заједничке куће у ул. Љзшкој бр. 4, с тим да о резултату парнице извести старатељског судију.

Бр. 3472/45, С-261/45 — Од Среског суда за VII рејон града Београда, 29 новембра 1945 године. 1061 1-1

ОКРУЖНИ СУД ЗА ГРАД БЕОГРАД

Постављења скрбника

Десанка Марковић-Поповић из Београда, поднела је Окружном суду за град Београд противу Николе Марковића војног чиновника, тужбу за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 11 фебруара 1946 године у 8,30 часова у соби бр. 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Арсеније Мартиновић, адв. из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође на суд или не именује себи пуномоћника.

Посл. бр. 724/46. — Од Окружног суда за град Београд, 4 фебруара 1946 године. 1096 1-1

Лепосава Домазетовић из Београда, поднела је Окружном суду за град Београд противу Велише Домазетовића, тужбу за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 16 фебруара 1946 године у 10 часова у соби бр. 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Бранко Ракочевић, чинов. из Београда, који ће га заступати на његов трошак и

опасност, док не дође на суд или не именује себи пуномоћника.

Од Окружног суда за град Београд, 4 фебруара 1946 године. 1057 1-1

Сузана Б. Милошевић, рођена Мезанев из Београда, поднела је тужбу Окружном суду за град Београд противу Богољуба М. Милошевића, бив. режисера Душевне болнице из Београда, за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 23 фебруара 1946 године у 9 часова у соби број 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Љубомир Шантрић, адвокат из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође пред суд или не именује себи пуномоћника.

Посл. бр. По. 418/46. — Од Окружног суда за град Београд, 18 јануара 1946 године. 1091 1-1

Вилковски Тијана, домаћица из Београда, поднела је Окружном суду за град Београд противу Вилковског Владимира, тужбу за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 11 фебруара 1946 године у 8,30 часова у соби број 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Властимир Стевановић, адвокат из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође на суд или не именује себи пуномоћника.

Посл. бр. По. 700/46. — Од Окружног суда за град Београд, 1 фебруара 1946 године. 1045 1-1

Милица Вуксановић-Матејић, из Београда, поднела је тужбу Окружном суду за град Београд противу Михајла Вуксановића, бившег капетана, за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 18 фебруара 1946 године, у 9 часова у соби број 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Властимир М. Стевановић, адвокат из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође пред суд или не именује себи пуномоћника.

Посл. бр. По-489/46. — Од Окружног суда за град Београд, 22 јануара 1946 године. 1039 1-1

Љубица Тонингер-Трговчевић, домаћица из Београда, поднела је Окружном суду за град Београд противу Тонингер Стевана, тужбу за развод брака.

По овој тужби одређена је расправа пред овим судом на дан 11 фебруара 1946 године у 8,30 часова у соби бр. 8.

Како је боравиште туженог непознато поставља му се за скрбника Властимир Стевановић, адвокат из Београда, који ће га заступати на његов трошак и опасност, док не дође на суд или не именује себи пуномоћника.

Посл. бр. По-699/46 — Од Окружног суда за град Београд, 1 фебруара 1946 године. 1046 1-1

Промена назива Задруге службеника Главне контроле за штедњу и кредит с. о. ј. у Београду

Окружни суд за град Београд тврди да је закључком овога суда од 19 јануара 1946 године уписана у задружни регистар измена члана 1 правила Задруге службеника Главне контроле за штедњу и кредит с. о. ј. у Београду тако да сада члан 1 друштвених правила гласи: Радничко службеничка кредитна задруга контролно рачунске струке с. о. ј. у Београду и да су потврђена нова правила задруге, као и да су уписани у задружни регистар као новоизабрани чланови Управног одбора: Стеван Бајић, Михаило Тадић, Будимир Орловић, Јосип Шћепан, Драгољуб Рајић и Ђинко Добриловић, а као њихови заменици Милан Донић и Срба Лукић, сви из Београда.

Посл. бр. Задр. 1-1 — Од Окружног суда за град Београд, 19 јануара 1945 године. 1026 1-1

ОКРУЖНИ СУД ЗА ОКРУГ БЕОГРАДСКИ У БЕОГРАДУ**Регистрација Умљанске опанчарско-обућарске прерађивачке задруге с.о.ј. на Умци**

Окружни суд Округа београдског у Београду, као регистарски суд, на основу закона о привредним задругама овим објављује, да је својим закључком Р. бр. 415/46-2 од 1 фебруара 1946 године регистровао Умљанску опанчарско-обућарску прерађивачку задругу с.о.ј. на Умци на страни 356/III судског задружног регистра и потврдио правила на дан 1 фебруара 1946 године.

На оснивачкој скупштини од 16 јануара 1946 године решено је, да се правила и рад региструју саобразно прописима Закона о привредним задругама.

Фирма и седиште задруге: Умљанска опанчарско-обућарска прерађивачка задруга с.о.ј. на Умци, Срез посавски, Округ београдски, а област задруге ооухвата територију Среза посавског.

Задатак је задруге:

а) да заједничким средствима прерађује и изводи послове по струци опанчарско-обућарског заната искључиво радном снагом својих задругара;

б) да врши набавку потребних алата, стројева, материјала и сировина за израду;

в) да потпомаже или сама образује течајеве за стручно и опште образовање својих чланова и подмлатка на раду у задрузи у циљу усавршавања напретка занатске привреде.

Задруга се оснива на уделима и са ограниченом одговорношћу. Сваки члан одговара за обавезе задругине пет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Један удео износи 3.000.— динара, а сваки члан је дужан да унесе најмање један удео.

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потписују два члана Управног одбора.

Чланови Управног одбора су: Радомир Ђирић, Александар Стопојловић, Љубисав Анђелић, Рајко Поповић, Чедомир Живковић.

Задруга траје неодређено време а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Р. бр. 415/46-3. — Од Окружног суда за Округ београдски у Београду, 1 фебруара 1946 године.

1073 1-1

СРЕСКИ СУД ЗА ГРАД НИШ**Конфискација имовине Драгише Цветковића**

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Драгише Цветковића, бившег претседника Југословенске владе, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И. бр. 66/45. — Од Среског суда за град Ниш, 6 септембра 1945 године. К 471 1-1

Конфискација имовине Стојана Цанића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Стојана Цанића, индустријалца из Београда сада живећег у Нишу, на коју је осуђен пресудом Војног суда Команде града Београда.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И. бр. 51/45. — Од Среског суда за град Ниш, 6 септембра 1945 године. К 470 1-1

Конфискација имовине Виктора Губерника

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Виктора Губерника, из Ниша.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И. бр. 52/45. — Од Среског суда за град Ниш, 6 септембра 1945 године. К 469 1-1

Конфискација имовине Бранка Митића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Бранка Митића, трговца из Ниша, званог „Бечлија“.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И. бр. 53/45. — Од Среског суда за град Ниш, 11 септембра 1945 године. К 468 1-1

Конфискација имовине Лазара С. Николића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Лазара С. Николића.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И. бр. 64/45. — Од Среског суда за град Ниш, 13 септембра 1945 године. К 467 1-1

Конфискација имовине Слободана Величковића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Слободана Величковића из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 62/45. — Од Среског суда за град Ниш, 13 септембра 1945 године. К 466 1-1

Конфискација имовине Стевана Калиника

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Стевана Калиника, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 59/45. — Од Среског суда за град Ниш, 13 септембра 1945 године. К 465 1-1

Конфискација имовине Драгутина В. Павловића и других

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Павловића В. Драгутина званог „Картер“ из Бачине, Јелене Лазич, Мирославе Милошевић и Фране Лангера, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 49/45. — Од Среског суда за град Ниш, 6 септембра 1945 године. К 464 1-1

Конфискација имовине Николе Јасинског

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Николе Јасинског, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 54/45. — Од Среског суда за град Ниш,
13 септембра 1945 године. К 463 1-1

Конфискација имовине Владе Поповића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Владе Поповића, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 56/45. — Од Среског суда за град Ниш,
13 септембра 1945 године. К 462 1-1

Конфискација имовине Рудолфа Кирше

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Рудолфа Кирше, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 58/45. — Од Среског суда за град Ниш,
13 септембра 1945 године. К 461 1-1

Конфискација имовине Васа Стајића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Васа Стајића, књиговесца из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 61/45. — Од Среског суда за град Ниш,
13 септембра 1945 године. К 460 1-1

Конфискација имовине Милана Алексића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Милана Алексића, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 55/45. — Од Среског суда за град Ниш,
13 септембра 1945 године. К 459 1-1

Конфискација имовине Василија Мајера

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Василија Мајера, лекара из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 57/45. — Од Среског суда за град Ниш,
13 септембра 1945 године. К 458 1-1

Конфискација имовине Аранђела Митића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Аранђела Митића, хотелијера из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 63/45. — Од Среског суда за град Ниш,
13 септембра 1945 године. К 457 1-1

Конфискација имовине Трка Вељашевића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Трка Вељашевића, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своје потраживање.

И. бр. 60/45. — Од Среског суда за град Ниш,
13 септембра 1945 године. К 456 1-1

Конфискација имовине Стојана Радосављевића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Стојана Радосављевића, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И. бр. 65/45. — Од Среског суда за град Ниш, 13
септембра 1945 године. К 473 1-1

Конфискација имовине Милоша Нићифоровића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине народног непријатеља и ратног злочинца Нићифоровића Милоша из Ниша сходно чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И. бр. 100/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5
децембра 1945 године. К 485 1-1

Конфискација имовине Драгољуба Црвенића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине народног непријатеља и ратног злочинца Црвенића Драгољуба из Ниша сходно чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве суду своја потраживања.

И. бр. 102/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5
децембра 1945 године. К 484 1-1

Конфискација имовине Слободана Анђелковића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине народног непријатеља и ратног злочинца Анђелковића Слободана из Ниша сходно чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве суду своја потраживања.

И. бр. 101/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5
децембра 1945 године. К 483 1-1

Конфискација имовине Розике Постој

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине народног непријатеља и ратног злочинца Постој Розике из Ниша сходно чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве суду своја потраживања.

И. бр. 99/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5
децембра 1945 године. К 482 1-1

Конфискација имовине Марије Митић

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине народног непријатеља и ратног злочинца Марије Митић, рођене Дојчиновић из Ниша, сходно чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се повериоци, да пријаве суду своја потраживања у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 95/45. — Од Среског суда за град Ниш, 30
новембра 1945 године. К 481 1-1

Конфискација имовине Андреје Вагнера

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине народног непријатеља и ратног злочинца Андреје Вагнера, хемичара из Ниша, сходно чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се повериоци, да пријаве суду своја потраживања у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

И. бр. 96/45. — Од Среског суда за град Ниш, 30
новембра 1945 године. К 480 1-1

Конфискација имовине Добривоја Михаиловића

Срески суд за град Ниш извршиће конфискацију имовине Добривоја Михаиловића, трговца из Ниша, улица Тирила и Методија бр. 12, на коју је осуђен пресудом суда за суђење злочина против српске националне части у Нишу II бр. 110/45.

Позивају се повериоци да пријаве суду своја потраживања у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа.

И.бр. 94/45. — Од Среског суда за град Ниш, 30 новембра 1945 године. К 479 1-1

Конфискација имовине инжењера Милојевића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине народног непријатеља и ратног злочинца Милојевића, инжењера из Ниша, сходно чл. 28 Закона о конфискацији.

Позивају се повериоци да пријаве суду своја потраживања у року од петнаест дана од дана објављивања овога огласа.

И.бр. 97/45. — Од Среског суда за град Ниш, 30 новембра 1945 године. К 478 1-1

Конфискација имовине Слободана Јелића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Слободана Јелића, апотекара из Ниша, који је сходно чл. 28 Закона о конфискацији имовине проглашен за народног непријатеља.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И.бр. 33/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5 септембра 1945 године. К 477 1-1

Конфискација имовине Драгомира Пејића, Милана и Стојана Цанића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Пејић Драгомира, Стојана Цанића и Милана Цанића, инд. из Ниша, на коју су осуђени пресудом Суда за суђење злочина и преступа против српске националне части у Београду II бр. 10/45.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве суду своја потраживања.

И.бр. 85/45. — Од Среског суда за град Ниш, 9 новембра 1945 године. К 476 1-1

Конфискација имовине Јована Апела

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Јована Апела, индустријалца из Ниша, на коју је осуђен пресудом Нишког војног суда бр. 1033 од 11 фебруара 1945 године.

Позивају се повериоци да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве своја потраживања.

И.бр. 48/45. — Од Среског суд за град Ниш, 5 септембра 1945 године. К 475 1-1

Конфискација имовине Миодрага-Миле Костића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Миодрага-Миле Костића, из Ниша.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И.бр. 40/45. — Од Среског суда за град Ниш, 5 септембра 1945 године. К 474 1-1

Конфискација имовине Александра Симовића

Срески суд за град Ниш спровешће конфискацију имовине Александра Симовића, из Забржја, на коју је осуђен пресудом Војног суда западне области Србије.

Позивају се повериоци, да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа, пријаве своја потраживања.

И.бр. 36/45. — Од Среског суда за град Ниш, 6 септембра 1945 године. К 472 1-1

СРЕСКИ СУД У РАШКОЈ**Конфискација имовине Живадина Грковића и других**

Код Среског суда у Рашкој, води се поступак о конфискацији имовине: Живадина Грковића, из Казнобића, Миливоја и Драгомира Прњака, из Казновића, Чедомира Пантовића, из Биљановца, Николе Кашића, из Пискање, Петровића Петра, из Себимића, Чорбића Станимира, из Градца, Вучковића Александра, из Палешина, Њешовића М. Тадије, из Баљевца, Пековића Вучина, из Војмидовића, Бојанића Глише, из Биљановца, Влајовића Велимира, из Дражинића, Пегишевића Танасија, из Беоца и Марка Кнежевића, из Павлице.

Позивају се сва заинтересована лица да у року од петнаест дана од дана објављивања овог огласа пријаве оване суду своја потраживања.

Су. бр. 418/45. — Од Среског суда у Рашкој, 28 новембра 1945 године. К 507 1-1

ОКРУЖНИ СУД У СУБОТИЦИ**Постављење скрбника**

Окружни суд у Суботици у ванпарничном предмету, Кесеги Јосипа, апотекара из Чантавира, кога заступа Богосављевић Спасоје, адвокат из Бачке Тополе, против Кесеги Илоне, рођене Биро, која је непознатог боравишта, ради успоставе брачне заједнице, донео је по предлогу молитеља следећи

з а к љ у ч а к

Кесеги Илона рођена Биро, бивши становник Чантавира која је на непознатом боравишту, поставља се старатељ у особи Ћићин Славка, адвоката из Суботице, који ће је у овој ствари заступати на њен трошак и опасност, све док се лично не пријави суду или не именује себи пуномоћника.

Уједно се позива Кесеги Илона рођена Биро, да у року од петнаест дана од дана објављивања огласа у „Службеном листу“ успостави брачну заједницу са молитељем Кесеги Јосипом из Чантавира, јер ће у противном случају по евентуалној тужби молитеља наставити са поступком ради разрешења брака са постојећим старатељом.

Бр. Вп. 358/45-2. — Од Окружног суда у Суботици, 2 јануара 1946 године. 1076 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ПЕТРОВГРАДУ**Регистрација Радничко-наместничке набављачке потрошачке задруге у Црњи**

Окружни суд у Петровграду као регистарски суд за привредне задруге објављује да је данашњег дана уписао у свој задружни регистар новоосновану Радничко-наместничку набављачку потрошачку задругу с.о.ј. Црња.

а) Седиште задруге је у Црњи.

б) Предмет рада задруге је:

1) да набавља животне намирнице, одећу, обућу, гориво и остале предмете кућанства, монополске артикле, школске потребе и предмете за духовну културу и образовање као и другу робу сваке врсте и да је уступа својим члановима,

2) да оснива и води за потребе својих чланова радна предузећа као кухиње, мензе, пекаре, месарнице, млекаре и томе слично, затим радионицу за израду одеда, рубља, обуће и др. домаћих потреба;

3) да оснива и води или организује задружна преноћишта (коначишта), летовалишта и слично за

своје чланове и њихове породице и школске интернате за њихову децу;

4) да прибавља средства за пословање, закључивањем зајмова од свога савеза или других новчаних установа, уколико јој не достижу сопствена.

в) Трајање задруге је неодређено.

г) Пословни удео износи 300.— динара, који се уплаћује у месечним ратама, но највише у пет једнаких рата.

д) Јемство задругара за обавезе задруге је ограничено и достиже десетоструки износ уписаних удела.

ђ) Задругу заступа Управни одбор и потписује њезину фирму на тај начин што испод фирме задруге стављају своје потписе два члана Управног одбора или службеник за то овлашћен, са једним чланом управе.

е) Објављивање закључака скупштине и саопштења задруге врши се излагањем истих на видном месту у својој пословници, а може и на други начин.

ж) Оснивачка скупштина, на којој су примљена правила задруге одржана је 6 октобра 1945 године.

з) Имена, занимања и пребивалишта садашњих чланова Управног одбора који су изабрани на оснивачкој скупштини су: Милојевић Светозар, Тодоров Аркадије, Коларић Васа, Наранчић Душан, Дацин Милорад, Антић Мирко Мишков, Миланков Иван, Радосав Радоје, Попов Милан и Радин Душан.

Фл бр. 57/45. — Од Окружног суда у Петровграду, 17 новембра 1945 године. 11474 1-1

ОКРУЖНИ СУД У ВРАЊУ

Регистрација Стајковичеве земљорадничке набављачко-продавачке задруге с. о. ј. у Стајковичеви

Окружни суд у Врању као регистарски, на основу § 9 Закона о привредним задругама објављује да је у задружни регистар суда уписана Стајковичева земљорадничка набављачко-продавачка задруга с. о. ј. у Стајковичеви.

Правила задруге примљена су на оснивачкој скупштини 16 децембра 1945 године.

Задатак задруге је:

1) да набавља средства за производњу и да их уступа својим задругарима;

2) да прима од својих задругара њихове земљорадничке производе и прерађевине, које су они сами са својим члановима породице или радницима произвели, да их групише по врстама и квалитету и да се стара о њиховој најбољој продаји;

3) да дела у правцу здравственог, просветног и социјалног осигурања својих чланова и њихових породица;

4) да у циљу прибављања потребних новчаних средства за своје пословање прима на чување и под интерес уштеде, како од својих задругара, тако и од других чланова;

5) да врши заједничко уновчавање стоке, сточних производа и прерађевина својих чланова;

Задруга се оснива на уделима, а један пословни удео износи 200 (две стотине) динара. Сваки члан задруге одговара за обавезе задруге десет пута онолико колико износи збир свих његових уписаних удела.

Задругу заступа Управни одбор, а фирму потписују два члана управе.

Чланови Управног одбора су: Стојанча Раденковић, Владимир Михаиловић, Мирко Аризановић, Владимир Станковић и Живојин Илић, сви из Стајковца.

Задруга траје неодређено време, а престаје или ликвидира према одредбама Закона о привредним задругама.

Фл бр. 37/45 — Од Окружног суда у Врању, 29 децембра 1945 године. 396 1-1

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

КРАЈИНСКА КРЕДИТНА ЗЕМЉОРАДНИЧКА БАНКА У НЕГОТИНУ

Одржаће 24 редовни збор акционара на дан 28 фебруара 1946 године у 10 часова пре подне у канцеларији своје зграде у приземљу у Неготину, са овим дневним редом:

1) избор деловође и тројице акционара за оверу записника и бројање гласова;

2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са Балансом за 1945 годину;

3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у 1945 години;

4) избор чланова за Управни и Надзорни одбор и Ликвидациони одбор;

5) решавање по предлозима Управног и Надзорног одбора као и појединих акционара ако буду поднели Управном одбору у смислу банчаних правила.

Позивају се акционари да изволе учествовати на овоме збору с тим, да су дужни депоновати своје акције на банчној благајни на пет дана пре збора т. ј. најкасније 19 фебруара 1946 године до 5 часова после подне.

Неготин — Крајина, 19 јануара 1946 године
К 455 3-3 Управа

КОЛЕКТИВ А. Д. У БЕОГРАДУ

На дан 10 марта 1946 године у 9 часова пре подне, у просторијама Дома синдиката, одржаће свој први редовни збор акционара са дневним редом:

1) отварање збора и бирање по 2 члана за оверу записника и бројање гласова;

2) извештај Управног одбора са закључним рачунима за 1945 годину;

3) извештај о раду Надзорног одбора у 1945 години;

4) давање разрешнице за рад и рачуне у 1945 години Управном и Надзорном одбору;

5) избор 3 члана за Управни и 2 члана за Надзорни одбор;

6) предлози акционара поднети збору у смислу друштвених правила, ако их буде било.

Акционари који желе присуствовати збору, дужни су депоновати своје потврде о потпуно улажењем акцијама друштвеној благајни најкасније до 6 марта т. г. до 16 часова закључно.

955 2-3 Управни одбор

ПРИВРЕДНА ШТЕДИОНИЦА А. Д. У БЕОГРАДУ

Одржаће 22 редовни збор акционара на дан 17 марта 1946 године у 10 часова пре подне, у своме локалу Хартвигсва ул. бр. 4 са следећим дневним редом:

1) избор деловође збора и три оверача записника, који су уједно и бројачи гласова;

2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора о раду у 1945 години, решење о поднетим извештајима и давање разрешнице члановима оба одбора за рад и рачуне за 1945 годину;

3) доношење одлуке о ликвидацији.

Акционари који желе учествовати на овом збору дужни су депоновати своје акције најкасније на три дана пре збора т. ј. 14 марта до 12 часова.

875 2-3 Управа

ЗАГУБЕНИ ИСПРАВИ

- МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО** о свршеном вишем течајном испиту издато од Реалне гимназије у Руми оглашава неважећим. — Мандић Н. Јован, студент фармације Београд, Француска 5 IV. 9318 1-1
- МАТУРСКО СВЕДОЧАНСТВО** издато од Трговачке академије у Сплиту оглашава неважећим. — Руљановић Бојслав. 432 1-1
- ПОТВРДУ** о ратној штети издату од Среског одбора у Жабарима изгубио сам и оглашава је неважећим. — Никола Стојановић, Ракинац, Пожаревац. 998 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** издату од Среског одбора у Жабарима Пожаревачки број 300 изгубио сам и оглашава неважећим. — Никола Стојановић, Ракинац, Ср. Жабари. 997 1-1
- УВЕРЕЊЕ** издато од супервизионе комисије у Новом Саду изгубио сам и оглашава га неважећим. — Милован Чолић, Јајчићи, Ср. Мионица. 1100 1-1
- ПРИЈАВА СТАНА** на име Здравка Јовановића саженом оглашава се неважећим. 8928 1-1
- КАРТУ „К“** оглашава неважећим. — Боса Васиљевић, Кајмакчаланскз 22. 8927 1-1
- КАРТУ „К“** оглашава неважећим. — Марица Симић, Дечанска 2. 8925 1-1
- КАРТУ „К“** оглашава неважећим. — Јован Љубинковић, Дечанска 2. 8924 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** издату од бившег IX рејона изгубила сам и оглашава је неважећим. — Драга Пантић, Прокупачка 20. 8922 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** издату од Команде града Београда изгубила сам и оглашава је неважећим. — Драга Пантић, Прокупачка 20. 8921 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање број 126989 за 1945 годину издату од I рејона оглашава неважећим. — Симић Јазаревић Даринка, домаћица из Београда. 8920 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање оглашава неважећим. — Војислав Н. Павловић, злат. рад., Кр. Томислава 89. 8919 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** II рејона оглашава неважећим. — Опалица Радојка. 8918 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** издату од VII рејона Команде града Београда оглашава неважећим. — Драгослав Милићевић, Толстојева 5. 8917 1-1
- ЗАДРУЖНУ КАРТУ** VII рејона оглашава неважећим. — Драгослав Милићевић. 8916 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање број 37052 оглашава неважећим. — Јован Калембер. 8915 1-1
- ПРИВРЕМЕНИ СПИСАК** станара из Дражићеве 17 оглашава неважећим. — Косара Ђорђевић. 8914 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** из ул. Патријарха Димитрија 34 издату од Народног одбора VII рејона 17 априла 1945 године оглашава неважећим. — Сима Васић, каф., ул. Патр. Димитрија бр. 34. 8913 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „К“** за домаћинство број 25260 оглашава неважећим. — Мамужић Магда. 8911 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање оглашава неважећим. — Деспотовић Ђорђе. 8910 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање оглашава неважећим. — Деспотовић Јелена. 8909 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање оглашава неважећим. — Вучковић Зорица. 8908 1-1
- КАРТУ „Г“** бр. 120282 оглашава неважећим. — Стојан Марковић, Чика Љубина 17. 8907 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „К“** бр. 67776 оглашава неважећим. — Мирић Јефта. 8906 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КАРТУ „К“** за домаћинство уз легитимацију бр. 175109 оглашава неважећим, јер је изгубљена. — Јарослав Прхал, Београд, Книћанинова ул. бр. 7/II спрат. 8905 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** оглашава неважећим. — Драгољуб Стојановић, Словенска 6. 8904 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** оглашава неважећим. — Даринка Стојчић, Дринчићева 2а. 8902 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** оглашава неважећим. — Даринка Стојчић, Београд. 8901 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ** оглашава неважећим. — Бродић Борисав, Београд. 8900 1-1
- КЊИЖИЦУ „К“** за домаћинство и **ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање оглашава неважећим. — Бојана и Ђорђе Бабић, Риге од Фере 11. 8899 1-1
- КАРТЕ „Г“** за снабдевање на име Чеганца Милорад, Чеганца Славка и Чеганца Вера оглашава се неважећим. 8896 1-1
- КАРТА „Р-2“** на име Чеганца Вера оглашава се неважећим. 8897 1-1
- КАРТА „Р-2“** на име Чеганца Милорад оглашава се неважећим. 8898 1-1
- КЊИЖИЦУ „Г“** изгубио сам и оглашава је неважећим. — Ђорђе Добричић. 8895 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈЕ** за снабдевање бр. 160337 и 160338 Маре и Јусуфа Иблизовића оглашава неважећим. — Јусуф Иблизовић, Милашева 14. 8894 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА** оглашава неважећим. — Предовић Милан, Батајнички пут 11 км. 8893 1-1
- ДОЗВОЛА** за увоз материјала из Аустрије, издата „Белсан“-у од Министарства трговине и снабдевања IV бр. 3105/27-VII-45 оглашава се неважећим. — „Белсан“ Београдско електр. саобраћајно предузеће. 9073 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање оглашава неважећим. — Милован Живковић, Београд. 9069 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ „Г“** бр. 43104 оглашава неважећим. — Игњатовић Љиљана. 9068 1-1
- ПОТРОШАЧКЕ КАРТЕ** изгубили смо и оглашавамо их неважећим. — Ружа и Мирјана Маринковић и Стана Мирковић. 9066 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈА** за снабдевање бр. 174587 Јанша Влитор оглашава се неважећим. 9064 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈА „К“** Јанша Виде оглашава се неважећим. 9065 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ** за снабдевање бр. 1395990 оглашава неважећим, пошто је изгубљена. — Марија Осојнички. 9063 1-1
- ДЕЧИЈУ ДОПУНСКУ КАРТУ „Д-2“** бр. 137194 изгубио сам и оглашава је неважећим. — Живко Бугарчић, Београд. 9062 1-1
- КАРТУ домаћинства „К“** бр. 85105 оглашава неважећим. — Рафанило Мешулам, Јакшићева 4а/1. 9061 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ** издату од Секције Народне милиције у Земуну бр. 15205, **ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ** бр. 352-109а, **ДВЕ КАРТЕ ЗА МЕСО** и **ДВЕ КАРТЕ** за уље оглашава неважећим. — Ђурђевић Виктор, Вашингтонова 12, Земун. 8638 1-1

- ЛИЧНУ КАРТУ бр. 9408 издату од Месног народног одбора у Азањи, оглашавам неважећом. — Недељко Јањић, Азања 13297 1-1
- ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ бр. 2344 оглашавам неважећом. — Лелас Марко, Земун, Гетеова улица број 23. 8651 1-1
- ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ бр. 85 оглашавам неважећом. — Чортан Живан, Цетињска број 9, Земун. 8669 1-1
- ПОТРОШАЧКУ ИСКАЗНИЦУ бр. 15689/р-526 оглашавам неважећом. — Ђелисе Франциска, Прилаз бр. 10, Земун. 8777 1-1
- СКИЦУ Такић Ј. Сузана власник зграде у Милешевској улици бр. 15 оглашавам неважећом. — Ђуриш Миша. 8760 1-1
- ПЛАТНУ КЊИЖИЦУ бр. 153 Државног аутомобилског саобраћајног предузећа ДАСП, изгубио сам и оглашавам је неважећом — Илић В. Бранислав, шофер, Данијелова ул. бр. 12-а. 8782 1-1
- КАРТУ К оглашавам неважећом. — Зорка Лаловић. 8781 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 49447 оглашавам неважећом. — Вида Радовановић. 8780 1-1
- ВОЈНИЧКУ КЊИЖИЦУ и УВЕРЕЊЕ о демобилизацији из Југословенске армије оглашавам неважећом. — Божидар Васиљевић, село Рајковац, код Младеновца. 8779 1-1
- РАДНИЧКУ КЊИЖИЦУ издату од општине у Рајковцу оглашавам неважећом. — Божидар Васиљевић, столар, село Рајковац. 8778 1-1
- КЊИЖИЦЕ за намирнице издате од I рејона оглашавам неважећом. — Николић Радмила, Карађорђева 15. 8776 1-1
- ЋАЧКУ КЊИЖИЦУ издату од III женске гимназије оглашавам неважећом. — Рашковић Слобода, уч. VI-2 Љубљанска 20. 8775 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Ђурић Милан, Београд. 8772 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од V рејона оглашавам неважећом. — Ђурић Милан, Београд. 8771 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од V рејона оглашавам неважећом. — Ђурић Душан, Београд. 8770 1-1
- ПОТВРДУ о плаћеној трошарини бр. серије 886 лист 72 оглашавам неважећом. — „Култура” штампарија, Београд. 8769 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Ксманде града Београда оглашавам неважећом. — Милка Штрбић. 8768 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА издату од Народног одбора I рејона оглашавам неважећом. — Милка Штрбић. 8767 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 12915 оглашавам неважећом. — Војислав Симовић. 8766 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 45905 оглашавам неважећом. — Доротеја Скерл. 8765 1-1
- ИНДЕКС и ЋАЧКИ ЛИСТ Медицинског факултета оглашавам неважећом. — Миодраг Јокановић, Београд. 8764 1-1
- КАРТУ Р-2 бр. 155360 оглашавам неважећом. — Надежда Радовић. 8763 1-1
- СПИСАК ПРИВРЕМЕНИХ СТАНАРА оверен од VI рејона изгубила сам и оглашавам га неважећом. — Зорка Марин, Београд, Војводе Глигора 24. 8761 1-1
- КЊИЖИЦУ Г бр. 227334 оглашавам неважећом. — Стојко Ђорђевић. 8762 1-1
- КАРТУ бр. 14683 оглашавам неважећом. — Ранковић Војислав, Јомина 23. 8758 1-1
- КАРТУ К оглашавам неважећом. — Сока Мандарић, Пећка 1. 8774 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном завршном разреду грађанске школе оглашавам неважећом. — Михајло Ђурић, Београд, Панчево, Топола, други ред 45. 8759 1-1
- РЕШЕЊЕ о пријему заробљеничке помоћи издато од Среског народног одбора у Бачкој Паланци изгубила сам и оглашавам га неважећом. — Сара Мајсторовић, Нова Гајдобра. 8742 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 254394 оглашавам неважећом. — Ђеспот Бацковић, Војводе Драгомира 29. 8741 1-1
- ИНДЕКС и ЋАЧКИ ЛИСТ оглашавам неважећом. — Радисав Цветковић, студент филозофије, Београд. 8739 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Светолик Протић. 8738 1-1
- КЊИЖИЦУ „К” оглашавам неважећом. — Сава Мамула, Београд. 8733 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ за снабдевање бр. 216381 и „Г” КАРТЕ бр. 216384, 216381, 216387, оглашавам неважећом. — Милица Вијатовић са 2 деце, Гундулићев венац 37. 8733 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату у Лесковцу бр. 8814 оглашавам неважећом. — Фимка Милић, Београд. 8732 1-1
- СПИСАК СТАЛНИХ СТАНАРА куће у ул. Кајмакчаланској 63, Београд, оглашава се неважећом. — Вујачић Арсеније. 8731 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ К бр. 131999, издату од ИНО III рејона у Београду изгубио сам, па је оглашавам неважећом. — Стеван Бунчић. 8730 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о свршеном II разреду V мушке гимназије школске године 1943 изгубио сам и оглашавам га неважећом. — Дејан Васић. 8729 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ Р-2 за децембар 1945 године бр. 66987 оглашавам неважећом. — Урош Милићевић. 8728 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Мића Бањанин, службеник Е.П.С.-а, Филијала Београд ул. Генерала Хорватовића 64/IV. 8726 1-1
- ИНДЕКС на име Шемсудин Х. Харлаћа издат 1939 године од Техничког факултета Универзитета у Београду оглашава се неважећом. 8725 1-1
- ВОЈНУ КЊИЖИЦУ бр. 284587 оглашавам неважећом. — Сретен Л. Лазовић. 8724 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ бр. 270261 оглашавам неважећом — Ванђелка Милић. 8723 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Лепосава Миловановић, Балканска 28. 8722 1-1
- ПРИЈАВУ СТАНА оглашавам неважећом. — Бранко Џигановић, Обилићев венац 8/II. 8721 1-1
- ЋАЧКИ ЛИСТ бр. 16328 оглашавам неважећом. — Мирослав Ј. Обрадовић, студент права, Карађорђева 40. 8720 1-1
- КЊИЖИЦУ за снабдевање изгубио сам и оглашавам је неважећом. — Добривоје Николић, Краља Петра 82, Београд. 8719 1-1
- КАРТУ К оглашавам неважећом. — Љубица Милићевић. 8718 1-1

- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ К за домаћинство, оглашавам неважећом. — Вукица Марић, Бранкова 23. 8717 1-1
- ПОТРОШАЧКУ КЊИЖИЦУ Г за новембар и децембар оглашавам неважећом. — Милутин Јовановић, инжењер, Јевремова 57/1. 8714 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о завршеном испиту Средње пољопривредне школе у Букову код Неготина оглашавам неважећом. — Милан Дучић (Дучевски) Берово. 1668 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 5678, оглашавам неважећом. — Милица Псповић, Рачког 9, Крагујевац. 1667 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈЕ за снабдевање бр. 19816, 19817, 19818, оглашавам неважећом. — Радмила Милановић, Крагујевац. 1666 1-1
- КЊИЖИЦУ за текстил бр. 21704 оглашавам неважећом. — Миливојевић Љиљана, Крагујевац. 1665 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 258, оглашавам неважећом. — Максић Даница, Кондина 11, Крагујевац. 1664 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 5147, оглашавам неважећом. — Огњановић Радомир, Крагујевац. 1663 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 10441, оглашавам неважећом. — Живадинка Спасић, Крагујевац. 1662 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ издату од Среског народног одбора у Параћину и ПРИЗНАНИЦЕ о измирену разрезу изгубио сам и оглашавам неважећом. — Михаило Томић, Параћин, Ајзенхауерова 32. 11232 1-1
- ШОФЕРСКЕ ИСПРАВЕ, УВЈЕРЕЊЕ и КЊИЖИЦУ, изгубио сам па их оглашавам неважећом. — Каурчић Ј. Милан, monter творнице „Бата“ Борово II/98. 10991 1-1
- ШКОЛСКО СВЕДОЧАНСТВО о завршеном 4 разреду основне школе у Лапову оглашавам неважећом. — Жарко Ј. Солунац из Лапова. 13529 1-1
- СВЕДОЧАНСТВО о 4 разреду основне школе у Лапову под бр. 172/39 оглашавам неважећом. — Миодраг Милојевић из Лапова. 13518 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ издату од Среског одбора у Белој Цркви 1945 године, ЧЛАНСКУ КАРТУ синдиката, ЧЛАНСКУ КАРТУ Синдикалне задруге и ДЕКРЕТ савезног Министарства финансија о поставци за потпрегледника царинске страже при царинарници у Белој Цркви, оглашавам неважећом. — Миочиновић И. Драгутин, царински стражар, Бела Црква, Царинарница. 13399 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 44 оглашавам неважећом. — Мирослав Марковић, Брзан, Крагујевац. 1499 1-1
- КЊИЖИЦУ ЗА ДОМАЋИНСТВО „К“ бр. 6423 оглашавам неважећом. — Милија Гавриловић, Крагујевац. 1498 1-1
- КЊИЖИЦУ за домаћинство „К“ 8345 издату од Градског одбора у Крагујевцу оглашавам неважећом. — Обрад Павловић, Дринчићева 9, Крагујевац. 1497 1-1
- ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 8781 оглашавам неважећом. — Милозан Димитријевић, кафедрија, Крагујевац, Јована Ристића 16. 1496 1-1
- КАРТУ за домаћинство бр. 228, оглашавам неважећом. — Тодор Јовановић, Гајева 8, Крагујевац. 1495 1-1
- ЛИЧНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 12325 и КУЋНУ ПРИЈАВУ, оглашавам неважећом. — Даница Димитријевић, Скерлићева 2, Крагујевац. 1493 1-1
- ТЕКСТИЛНЕ КЊИЖИЦЕ бр. 20401, 20398, 20399, 20402 и 20400, оглашавам неважећом. — Љубомир Јовановић, Книћанска бр. 39, Крагујевац. 1494 1-1
- ЛИСТУ за домаћинство „К“ бр. 8034 оглашавам неважећом. — Светозаревић Радмила, Авијатичар 1, Крагујевац. 1492 1-1
- КУПОНСКУ КУЋНУ КЊИЖИЦУ „К“ бр. 5534 оглашавам неважећом. — Драгићевић Благоје, Даничићева 48, Крагујевац. 1491 1-1
- КЊИЖИЦУ за домаћинство „К“ 2412, оглашавам неважећом. — Никола Михајловић, Крагујевац. 1490 1-1
- КЊИЖИЦУ за домаћинство бр. 3778 оглашавам неважећом. — Душан Болошевац, Крагујевац. 1489 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 7437, оглашавам неважећом. — Михајловић Видосава, Крагујевац. 1488 1-1
- КЊИЖИЦУ за домаћинство „К“ 3271 и ТЕКСТИЛНУ бр. 15537, оглашавам неважећом. — Марија Станковић, Маршала Тита 76, Крагујевац. 1487 1-1
- КЊИЖИЦУ домаћинства „К“ бр. 2242, оглашавам неважећом. — Јелена Марјановић, Дечанска 12, Крагујевац. 1486 1-1
- КУПОНСКУ КЊИЖИЦУ бр. 4749 и ЛИЧНУ КАРТУ бр. 14163, оглашавам неважећом. — Папамоси Коста, Гушићева 26, Крагујевац. 1485 1-1
- ОБЈАВУ бр. 653 издату од Градског одбора у Охридугу оглашавам неважећом. — Борис Ставрев Боев, Охрид. 1484 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 10441, оглашавам неважећом. — Живадинка Спасић, Војводе Степе 7, Крагујевац. 1483 1-1
- ТЕКСТИЛНУ КЊИЖИЦУ бр. 8049, оглашавам неважећом. — Нићифоровић Роксанда, Стојана Протића 4, Крагујевац. 1482 1-1
- ТЕКСТИЛНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 14112, оглашавам неважећом. — Маргита Јовановић, Престолонаследника Петра 66, Крагујевац. 1481 1-1
- КУПОНСКЕ КЊИЖИЦЕ „Г“ бр. 23902, 23903, 23904, 23905, „К“ 6979, оглашавам неважећом. — Милан Стефановић, Борка Паштровића 34, Крагујевац. 1480 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 15201 издату од Команде града Ниша оглашавам неважећом. — Стојан Величковић, трговац, Лешјанинова 5, Ниш. 1479 1-1
- ЛЕГИТИМАЦИЈУ бр. 73, оглашавам неважећом. — Рако Ђурић, Мобић, Ђуприја. 1478 1-1
- ЛИЧНУ КАРТУ оглашавам неважећом. — Десанка Стефановић, Медошевац, Ниш. 1477 1-1

РАЗНО

II столарска прерађивачка задруга „Напредак“ Димитрија Туцовића бр. 27, Београд

Данашњим даном изјављујемо да нису више чланови наше Задруге и да немају никаквих обавеза нити потраживања од споменуте задруге и то:

Драгомир Јовановић, Јован Стојановић, Драгомир Петровић, Милеш Ненздовић, Никола Сучевић и Антон Станић, а на одржаној седници задругара од 12 децембра 1945 године изабрани су нови чланови Управног одбора, и то: Радојко Илић, Милутин Тодоровић и Илија Јовановић.

Од II столарске прерађивачке задруге „Напредак“, Београд. 8639 1-1

79.

РЕШЕЊЕ**ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ДРУШТВОТО „ОМНИ-ПРОМЕТ“ А. Д. ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НА НАРОДНИТЕ ИМОТИ**

На основа на одлуката на Антифашисткото веќе за народното ослободуење на Југославија од 21 ноември 1944 година за прејдуењето во државно власништво непријателскиот имот, а во споразум со Министерот на индустријата на ФНРЈ.

р е ш у а м

ликвидацијата на друштвото „Омни-промет“ а. д. која до сега према Одлуката на Министерот на индустријата на Сојузната влада бр. 435 од 27 март 1945 година ја вршеше Државното претпријатие за промет со кожа и текстил, да се предаде во надлежност на Државната управа на народните имоти.

Бр. 580

2 февруари 1946 година

Белград

Министер за трговијата и снабдуењето,
инж. Никола Петровић, с. р.

80.

РЕШЕЊЕ**ЗА ПРЕНЕСУЕЊЕ ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ДРУШТВОТО „СИРОВИНА“ А. Д. ВО НАДЛЕЖНОСТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА НА НАРОДНИТЕ ИМОТИ**

На основа одлуката на Антифашисткото веќе за народното ослободуење на Југославија од 21 ноември 1944 година за прејдуењето во државно власништво непријателскиот имот, а во споразум со Министерот на индустријата на ФНРЈ.

р е ш у а м

ликвидацијата на друштвото „Сировина“ а. д. која до сега према Одлуката на Министерот на индустријата на ФНРЈ бр. 436 од 27 март 1945 година ја вршеше Државното претпријатие за промет со отпатци, да се предаде во надлежност на Државната управа на народните имоти.

Бр. 581

2 февруари 1946 година

Белград

Министер за трговијата и снабдуењето,
инж. Никола Петровић, с. р.

81.

На основа тачка II Решењето на Стопанскиот совет од 12 мај 1945 година за одредуење предметите кои спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка, а во смисал Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката, во дополнуење точката 10 Решењето број 467 од 9 јуни 1945 година, донесуам

РЕШЕЊЕ**ЗА СТАВАЊЕ ПЧЕЛИНИОТ ВОСОК ПОД РЕЖИМ НА ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУЈАЧКА**

1) Сите количества на пчелиниот восок на територија на Југославија, како и оние кои ќе бидат увезени од туѓина, се ставаат под режим на планска расподелба и потрошувачка.

2) Залихите на пчелиниот восок сите месни народни одбори се должни одмах да ги попишат и пријават на министерствата на Народната Република на чија територија се наоѓаат, и тоа:

а) пчеларите и пчеларските кооперации како и останалите производители ќе ги пријават на Министерството за поделство;

б) индустриските и занаетчиските претпријатија ќе ги пријават на Министерството за индустрија;

в) трговските и останалите претпријатија и притежатели ќе ги пријават на Министерството за трговија и снабдуење.

3) Наведените Министерства на Народните Републики ќе ги достават одма вкупните податоци за пријавени залихи на пчелиниот восок на соодветните сојузни министерства, како и податоците за своите потреби во пчелиниот восок.

4) Во иднина, употребата како и купопродавачката на пчелиниот восок ќе се врши со одобруење на напред означените министерства на Народните Републики за односни привредни гранки, односно со одобруење на оние органи кои за тоа ќе бидат овластени.

5) Ова Решење влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист“.

Бр. 803

17 јануари 1946 година

Белград

Министер на трговијата и снабдуењето,
инж. Никола Петровић, с. р.

82.

На основа чл. 2 Уредбата за планска распоредба и потрошувачка на стоката, во врска точ. 6 Решењето број 467 од 9 јуни 1945 годин („Службен лист“ број 40/45) а со оглед на настаналата можност донесуам

РЕШЕЊЕ**ЗА ПУШТАЊЕ ВО СЛОБODНА ПРОДАВАЧКА ОЛОВНИОТ ЛИМ, ОЛОВНИТЕ ЦЕВИ, ОЛОВНИТЕ ЖИЦИ, ОЛОВНИТЕ ПЛОМБИ И ОЛОВНИТЕ СИФОНИ**

1) Се пуштаат во слободна продавачка:

оловен лим, оловни цевы, оловна жица, оловни плумби и оловни сифони.

2) Со ова Решење не се закачуе во прописите за цените.

3) Ова Решење влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист“.

Бр. 5624

29 јануари 1946 година

Белград

Министер на трговија и снабдуењето,
инж. Никола Петровић, с. р.

83.

НАРЕДБА**ЗА УВОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО И ЗА ПРИМЕНУЕЊЕ РАБОТНАТА ГОДИНА ВО ТУЛАНИТЕ, ФАБРИКИТЕ НА КЛИНКЕРИ, ЗЕМЈЕНАТА СТОКА И ШАМОТ**

На основа на Одлуката за еднообразно сметководство од 1 февруари 1945 година Државниот ре-
визионен завод изработил:

а) Сметковни план за туланите, фабриките на клинкери и земјената стока и шамот;

б) Објаснуење на Сметковниот план.

Сpreма Решението на Министерот за трговијата и снабдуењето за роковите на сообразуењето на сметководството („Службен лист“ бр. 45/45) сите тулани, фабрики на клинкери, земјена стока и шамот, кои спрема Одлуката за уводење на еднообразно сметководство (член 2, точка а и б) обврзани да уведат еднообразно сметководство, ќе ги сообразат своите сметководства спрема Сметковниот план за туланите, фабриките на клинкери, земјената стока и шамот до 31 март 1946 година.

Во обзир на сезонската привреда на туларското и слично производство работната година на сите тулани, фабрики на клинкери земјена стока и шамот се одредува од 1 април до 31 март. Сите претпријатија кои имаат инаква работна година и оние кои уште не го прокнижиле својот сметковен заклучок, ќе ја продолжат својата работна година до 1 април, кај останалите пак работната 1946 година ќе трае до 31 март 1947 година. Во обата случаја, прелазната работна година ќе трае исклучително 15 место 12 месеци. Претпријатијата се должни противните одредби на своите правила да ги сообразат до 31 март 1946 година.

Изработуењето на Сметковниот план за туланите, фабриките на клинкери, земјената стока и шамот ќе се објави во посебно издание на „Службениот лист“.

Од Државниот ревизионен завод, 30 јануари 1946 година.

84.

НАРЕДБА

ЗА УВОДЕЊЕ НА ЕДНООБРАЗНО СМЕТКОВОДСТВО ВО МЕЛНИЦИТЕ И ДИНКОВИТЕ ЗА ОРИС

На основа на Одлуката за еднообразно сметководство од 1 февруари 1945 година Државниот ревизионен завод издаде:

а) Сметковни план за мелници и динкови за орис; и

б) Објаснуење на Сметковниот план.

Сpreма Решението на Министерот за трговијата и снабдуењето за роковите на сообразуењето на сметководството (Службен лист“ бр. 46/45) сите мелници и сите динкови за орис, кои се спрема Одлуката за уводење на еднообразното сметководство (член 2, точка а и б) обврзани да уведат еднообразно сметководство, ќе ги сообразат своите сметководства спрема Сметковниот план за мелниците и динковите за орис до 31 март 1946 година.

Изработуењето на Сметковниот план за мелниците и динковите за орис ќе се објави во посебно издание на „Службениот лист“.

Од Државниот ревизионен завод, 1 февруари 1946 година.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Привремената народна скупштина
на Демократска Федеративна Југославија

на предлог на Претседникот на Министерскиот совет и Министер на народната одбрана, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

одлучува

да се за нарочни заслуги за народ и покажана храброст одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД:

командант на бригада Билић Божо-Маријан;
Церин Владо, Чикара Анте, Ивановић Бруно и
Корица Стево-Лола;

судија на котарскиот суд Маријан Душан-Буцо;
об. оф. на корпусот Маринковић Јован Иво;
чл. Извр. одбор на Окр. ЈНФ Негјерај Винко;
Месић И. Ивица и Олозовић Павле Брко;
поручник Пашић С. Петар;
Перан Ј. Владо;
политком на одредот Петњарић С. Стјепан;
командант на батаљонот Стринска Мирко;
Штулић Мирко, Вучицић Анте и Вуксан Пекиша;
свештеник Зеџ Јово-Јоле;
командир на чета Жунић Бошко.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД:

член на котарскиот одбор ХФ Батрнек Иво-Мали;

член на Окр. ЈНФ Гргурић Е. Живко;
член на Котарскиот НО Херак Ф. Мирко;
Илић Слободан-Чича;
член на Окружниот ЈНФ Иван М. Иван;
член на Котарскиот УСАОХ Мрвош Зора;
член на Општинскиот НО Павлица Ј. Мирко;
тајник Опш. НО Пешкир Д. Стојан;
член на Окр. одбор АФЖ Шабан Н. Пена;
политком на чета Валечић М. Мијо;
член на Окр. одбор УСАОХ Вранек Т. Мато.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

командир на тешко одел, на бриг. Јовановић С. Богдан;
десетар Ковачевић С. Душан;
борец Самарцић Данина;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД III РЕД:

Стевановић М. Стево.

Бр. 350

8 ноември 1945 година
Белград

Секретар,
М. Перуничкић, с. р.

Претседник,
др. И. Рабрин, с. р.

ЗАПИСНИК

НА X РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СОЈУЗНАТА
СКУПШТИНА НА УСТАВООТВОРНАТА СКУПШТИНА
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН 29 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА
ВО БЕЛГРАД

Претседавал Претседникот Владимир Симић.

Секретар Љупчо Арсов.

Претседникот Владимир Симић го отвора X редовен состанок во 16,45 сатот.

Прочитаниот записник од IX редовен состанок Скупштината го прима без забелешки.

Скупштината и одобрува бараните отсуства на народните пратеници на Милорада Бисић отсуство поради болест до оздравуењето, Методија Андонов-Ченто отсуство до 5 февруари 1946 година попали хитни и неодојни работи и на Енвера Решић 10 дена отсуство поради хитни службени работи.

Сите прочитани жалби и молби се упатуваат на Одборот за молби и жалби, па се прејдува на дневниот ред: постресуење во поединости нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Претседникот Владимир Симић соопштува: да за-стапникот на Министерот за конституанта со своето писмо бр. 266 од 26 јануари 1946 година поднесол амандмани како и прелазни и завршни одредби во нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија. Овие амандмани и прелазни и завршни одредби се штампани, разделени на народните пратеници и за нив Скупштината ќе решава по случај на гласањето на месечните членови на нацртот на уставот.

Кај Глава I зборува за застапникот на Министерот за конституантата Милован Ѓилас, па Скупштината гласајќи со дигање рака, едногласно ги усвојува членовите 1, 2, 3 и 5 по извештајот на Уставотворниот одбор, а член 4 и со амандманот на застапникот на Министерот за конституантата.

Кај Глава II зборува Владимирот повереник др. Јован Ѓорѓевиќ помошник на Министерот за конституантата и Милош Московљевиќ, па Скупштината, гласајќи со дигање на рака, едногласно ги усваја членовите 6 и 7 по извештајот на Уставотворниот одбор, а член 8 и со амандманот на застапникот на Министерот за конституантата.

Кај Главата III и IV даде образложение на амандманот повереникот на Министерот за конституантата др. Јован Ѓорѓевиќ, па Скупштината, гласајќи со дигање на рака, едногласно ги усваја членовите 9, 10, 12, 13, 15, 16 и 18 по извештајот на Уставотворниот одбор, а членовите 11, 14, 17, 19 и 20 со амандманите на застапникот на Министерот за конституантата.

Кај главата V зборува: повереникот на Министерот за конституантата др. Јован Ѓорѓевиќ, народниот пратеник др. Светозар Ритиг и застапникот на Министерот за конституантата Милован Ѓилас, па Скупштината, гласајќи со дигање рака, ги усваја едногласно членовите 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42 и 43 по извештајот на Уставотворниот одбор, а членовите 21, 22, 25, 26, 28, 29, 35, 38, 39 и 41 и со амандманите на застапникот на Министерот за конституантата. По случај гласањето на членовите 25, 26 и 38 народниот пратеник др. Светозар Ритиг се уздржа од гласање.

По тоа Претседникот Владимир Симиќ даде 10 минути одмор.

После одморот седницата е продолжена во 18.25 сатот.

Кај главата VI, VII и VIII даде образложение на амандманите повереникот на Министерот за конституантата др. Јован Ѓорѓевиќ па Скупштината гласајќи со дигање рака, ги усваја едногласно членовите: 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 77, 79, 81, 82, 83, 84 и 88 по извештајот на Уставотворниот одбор, а членовите 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 61, 65, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 85, 86, 87 и 89 и со амандманите на застапникот на Министерот за конституантата.

После ова Претседникот Владимир Симиќ со пристанувањето на Скупштината ја заклучува седницата во 20 сатот, а идната ја закажува за вторник, 29 јануари 1946 година во 16 сатот, со дневниот ред: продолжување претресот во поединости на нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

38 јануари 1946 година

Белград

Секретар,

В. Лековиќ, с. р.

Претседник,

Владимир Симиќ, с. р.

ЗАПИСНИК

НА X РЕДОВЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА, ОДРЖАН НА 28 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал: Претседникот Јосип Видмар,

Секретар Нинко Петровиќ.

Претседникот ја отвара седницата во 16,30 сатот.

Прочитаниот Записник од IX редовен состанок одржан на 24 јануари 1946 година Скупштината го прима без забелешка.

На предлог на Претседникот на Скупштината се одобрува тромесечно отсуство на народниот пратеник Лилјана Чаловска, десетодневно на Милана Бурсаћ,

тродневно на Сретена Вукосављевиќ и десетодневно отсуство на Франца Поглајен.

Претседникот Јосип Видмар и соопштува на Скупштината да застапникот на Министерот за конституантата, Министер за Црна Гора Милован Ѓилас, со писмото свое бр. 266 од 26 јануари 1946 година, поднел амандмани како и прелазни и завршни одредби во нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија. Овие амандмани и прелазни одредби се отштампани и разделени на народните пратеници и за гив Скупштината ќе реши при гласањето на поедини членови на нацртот на Уставот.

Пред прејдување на дневен ред Претседникот Видмар, потпирајќи се на скупштинскиот Пословник, ги упозорува народните пратеници кои благовојено поднеле амандмани, да за тие позитивни амандмани Скупштината ќе решава тогај ако не биде усвоен претлогот на Уставотворниот одбор и амандманите на Министерот за конституантата.

Потоа се прејдува на дневен ред: Претресот во поединостите за нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија.

Прво добива збор повереникот на Министерот за конституантата др. Лео Гершковиќ, кој ги образложува поднесените амандмани.

Кога известителот на Уставотворниот одбор др. Јосип Хрнчевиќ ја прочитал првата Глава и повереникот на Министерот за конституантата амандманот уз член 4, Скупштината, гласајќи со дигање рака, едногласно ги усвоила членовите 1, 2 и 5 членот 3 со еден глас против, а членот 4 со амандманот на Министерот за конституантата.

Кај Главата II како немало говорници, а по прочитувањето на целата Глава и поднесените Владимир амандмани, Скупштината едногласно ги усвоила членовите 6 и 7, а членот 8 со поднесениот амандман.

Кога известителот др. Јосип Хрнчевиќ ја прочитал целата Глава III и повереникот Гершковиќ амандманот уз членот 11 Скупштината со дигање рака едногласно ги усвоила членовите 9, 10, 12 и 13, а членот 11 со амандманот на Министерот за конституантата.

Скупштината го примила и амандманот уз називот на Главата IV, а по прочитаните членови и амандмани на оваа глава Скупштината едногласно ги усвоила членовите 15, 16 и 17, а членовите 14, 17, 19 и 20 со амандманите на Министерот за конституантата.

Кај Главата V на нацртот на Уставот зборува покрај известителот Хрнчевиќ, кој ја прочитал целата глава и повереникот Гершковиќ, кој ги образложил односите амандмани од оваа глава уште и народниот пратеник Милан Смиланиќ, кој ги повлече своите амандмани, др. Војин Цариќ, кој го образложува амандманот на Косана Павловиќ и другарите. Такугјере зборува Јован Јегдиќ за членот 22 нацртот на Уставот. Потоа Скупштината едногласно ги усвоила членовите 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 42 и 43, а членовите 21, 22, 25, 26, 28, 29, 35, 38, 39 и 41 Скупштината ги усвоила со амандманите на Министерот за конституантата.

По прочитаните членови на Главата VI и амандманите на Министерот за конституантата, Скупштината едногласно го усвоила членот 48, а членот 44 со поднесениот амандман, како и членот 45, чии двата последни става постапуваат член 46, стариот член 46 кој постапува член 47 Скупштината го усвоила со тоа, што му се додава стариот член 47 со поднесениот амандман.

Кај Главата VII после известителот др. Хрнчевиќ и повереникот др. Гершковиќ зборува Радован Зоговиќ и застапник на Министерот за конституантата Милован Ѓилас, па Скупштината гласајќи со дигање рака едногласно ги усвоила членовите 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68 и 71, а чле-

новите 49, 50, 60, 61, 65, 69, 72, 73, 74, 75 и 76 со поднесените амандмани на Министерот за конституанта.

Потоа Претседникот Јосип Видмар, со одобрење на Скупштината ја заклучува седницата во 20 сатот, а идната ја закажува за 29 јануари 1946 година во 16 сатот, со дневен ред:

Претрес во поединостите нацртот на Уставот на Федеративна Народна Република Југославија и гласање во целост.

28 јануари 1946 година

Белград

Секретар,

Јоса Миливојевиќ, с. р.

Претседник,

Јосип Видмар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СРБИЈА

Закон за накнада на патните трошкови за службени патувања на судиите, секретарите и останалите службеници на народните судови, кои се извршени на трошок на приватната странка и на нејзиното сакање. — (Број 5 од 2 февруари 1946 година).

Привремен правилник за организација и работење на Народниот инвалидски фонд при Министерството на социјалната политика на Федерална Србија. — (Број 5 од 2 февруари 1946 година).

УРАДНИ ЛИСТ

Словенската народно ослободителна света и народна влада Словеније

Одлука на Претседништвото на Словенското народно ослободително веќе за престанок на работењето на Штедилницата на бившата Љубљанската покраина. — (Број 3 од 9 јануари 1946 година).

Напатствие на Народната влада на Словенија за извршување Уредбата за пензионисувањето државните службеници. — (Број 4 од 12 јануари 1946 година).

Уредба на Министерството за трговија и снабдување за укинување приватните трговски школа и едногодишни трговски курсеви. — (Број 4 од 12 јануари 1946 година).

Уредба на Министерството за индустрија и рударство на Народната влада на Словенија за оснивање Управа на државните графички претпријатија на Словенија. — (Број 4 од 12 јануари 1946 година).

Наредба на Министерството на градежите за обавезната регистрација на инжињерските и градежни претпријатија. — (Број 4 од 12 јануари 1946 година).

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАЛНА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Одлука за почетокот на работата на новите околински судови на подрачјето на градот Сарајево, Околијата сарајевска и Околијата среднајска. — (Број 5 од 30 јануари 1946 година).

Одобрење на наставниот план и програмата за основни школа во Босна и Херцеговина. — (Број 5 од 30 јануари 1946 година).

Напатствие за начинот за застапување Министерството на индустријата и рударството за Босна и Херцеговина и неговите установи и подрачните претпријатија. — (Број 5 од 30 јануари 1946 година).

Напатствие за работата на сточарските комисији. — (Број 5 од 30 јануари 1946 година).

Решение за водење контролна книга во трговија на големо и на мало. — (Број 5 од 30 јануари 1946 година).

НАРОДНИ НОВИНИ

Службен лист на Народната Република Хватска

Решение за соединување тт. Драгутин Павловиќ, пилања д. с. о. ј. во Сунак и тт. Бартол Гргуриќ, парна пилања во Локви со Горанско-приморската индустрија за дрво во Далмација. — (Број 21 од 31 јануари 1946 година).

СОДРЖАЈ:

Страна

71. Закон за привремено финансирање на државните потреби — — — — — 117
72. Закон за овластувањето на владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народната привреда — — — — — 117
73. Закон за оснивање Комисија за аграрна реформа и колонизација — — — — — 117
74. Закон за запазување на југословенскиот имот и имотските права и интереси во странство — — — — — 118
75. Указ за образување Владата на Федеративна Народна Република Југославија — 119
76. Решение за дополнување Правилникот за извршување Законот за демобилизација постарите годишта на обвезниците, жените и хранителите во Југословенска армија и морнарица Мб. бр. 9100 од 4 август 1945 година („Службен лист“ број 57/45). — — — — — 119
77. Обавезно толкување на одредбите за надлежноста и постапката кај спредувањето на цените од чл. 6 Уредбата за одредување и контрола на цените — — — — — 120
78. Решение за извршување обавезите за испорачка на стока заклучени пред заменувањето на парите — — — — — 120
79. Решение за пренесување ликвидацијата на друштвото „Омни-промет“ а. д. во надлежност на Државната управа на народните имоти — — — — — 121
80. Решение за префосување ликвидацијата на друштвото „Сировина“ а. д. во надлежност на Државната управа на народните имоти — 121
81. Решение за ставање печалниот восок под режим на планска распределба и потрошувачка — — — — — 121
82. Решение за пуштање во слободна продажба оловниот лим, оловните цеви, оловните жици, оловните плумби и оловните сифони — — — — — 121
83. Народба за воведување на еднообразно сметководство и за применување работната година во туланите, фабриките на клинкери, земјената стока и шамот — — — — — 121
84. Наредба за воведување на еднообразно сметководство во мелниците и динковите за орис — 122

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Београд, Бранкова 20. — Директор и одговорни уредник: Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме 20. — Штампана на Државна штампарија Београд.